

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ПОВРАТ НА АКЦИЗА ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

Малата независна пиварница по истекот на календарската година, но не подоцна од 30 јуни наредната година, доставува барање за враќање на акцизата.


Предуслов за поднесување барање за враќање на акциза е да биде поднесен и финализиран Извештајот за вкупното годишно производство на акцизните добра за претходната календарска година во СОЦДАД најдоцна до 31 март во тековната година, како и да бидат финализирани (односно со платена акциза или со акциза 0 со опција финализирана) месечните декларации за плаќање за сите 12 месеци во календарската година за која се бара враќање на акциза.

Се пристапува во системот со корисничко име и лозинка на линкот <https://trader.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.htm>



The screenshot shows the login interface for the CDEPS system. At the top left is the logo of the Republic of North Macedonia Customs (CDEPS). To the right of the logo is the text 'CDEPS'. Below this is a 'Login' section with a dark header. Inside the login section, there are two input fields: 'Username:' and 'Password:'. Below the password field are two buttons: 'Reset' and 'Sign In'.

По најава во системот од физичкото лице во МОЈА СМЕТКА, се одбира TDP – портал за декларации од трговци



The screenshot displays the 'SOЦДАД : Моја сметка' (SOЦДАД: My Account) portal. The top navigation bar includes the logo, 'SOЦДАД : Моја сметка', 'Смени апликација', 'Јазик', and 'Одјава'. Below the navigation bar is a 'Почетна страница' (Home) button. The main content area is divided into two sections: 'Функции' (Functions) on the left and 'Апликации' (Applications) on the right. The 'Апликации' section contains a grid of application tiles: CLIS (Laboratory), REG (User Registration), GMS (Guarantee Management System), MEOS (Management of Econ. Operators System), TDP (Trader Declaration Processing), ARS (Accounting Revenue Service), and RDS (Reference Data Service). The bottom of the page shows the URL '/WEB-INF/views/main.xhtml' and the version 'CDEPS - Trader - MyAccount UI ver. 2.8.0'.

Се појавува почетната површина во порталот за трговци каде се прикажани сите изминати декларации по различни основи

Почетна страница

» Почетна страница

Дејства	LRN	РБД/ЕРБ/РБАД	КОРИСНИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ	ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТВО
Промена на активен трговец	1589376312057	20МКХВ900000000215	PeroSemos	сре, мај 13, 2020	EXB15	сре, мај 13, 2020	Финализирана	МК4030995201560	Показ на движење
	1589376622499	20МКХВ900000000223	PeroSemos	сре, мај 13, 2020	EXB15	сре, мај 13, 2020	Поднесена	МК4030995201560	Показ на движење
	1589376233346	20МКХВ900000000207	PeroSemos	сре, мај 13, 2020	EXB15	сре, мај 13, 2020	Финализирана	МК4030995201560	Показ на движење
	1589376162424	20МКХВ9000000001F9	PeroSemos	сре, мај 13, 2020	EXB15	сре, мај 13, 2020	Поднесена	МК4030995201560	Показ на движење

Во менито Акцизи– Акцизна постапка – Акцизни складови – се одбира Декларација за производство од мали производители

Корисник: Petar Acoski Активен трговец: Semos

» Почетна страница

Дејства	LRN	РБД/ЕРБ/РБАД	КОРИСНИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ	ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТВО
Промена на активен трговец	1591261381411			чет, јун. 4, 2020	EXD15	чет, јун. 4, 2020	Се чека плаќање	МК4030995201560	Показ на движење
	1591173327628			сре, јун. 3, 2020	EXB15	сре, јун. 3, 2020	Финализирана	МК4030995201560	Показ на движење
	1591081605474			вт, јун. 2, 2020	EXD15	вт, јун. 2, 2020	Се чека плаќање	МК4030995201560	Показ на движење
	1590668489319	20МКХВ9000000000240	PeroSemos	чет, мај 28, 2020	EXB15	чет, мај 28, 2020	Финализирана	МК4030995201560	Показ на движење

Се појавува работната површина од барањето

Поднесување на барање за враќање на акциза

» Поднесување на барање за поврат

Пресметување на давачки | Провери декларација | Поднесување на декларација | Печатење на декларација

Основни податоци

Референтен број: 1591272457892

Ознака за резервна постапка:

Референтен број за резервна постапка:

Датум на поднесување: 04.06.2020

Коментари:

Вкупен износ на давачки:

Вкупен износ на давачки за враќање:

Вкупно количина:

Враќање на акциза

Вид на корисник за ослободување од акциза: Ве молиме изберете

Број на одобрение за ослободување од акциза:

(Надлежен орган) Царинска испостава

Референтен број:

Главен дел) Враќање на акциза

Главен дел - Единствен референтен број на запис: 1

Број на фактура:

Датум на фактура:

Износ на фактура:

Во паѓачкото мени од Вид на корисник за ослободување од акциза во делот Враќање на акциза се одбира (4) Декларација за поврат за мали производители

Основни податоци

Референтен број: 1591272457892
Ознака за резервна постапка:
Референтен број за резервна постапка:
Датум на поднесување: 04.06.2020
Коментари:
Вкупен износ на давачки:
Вкупен износ на давачки за враќање:
Вкупно количина:

Враќање на акциза

Вид на корисник за ослободување од акциза: Ве молиме изберете
Број на одобрение за ослободување од акциза: Ве молиме изберете
(1) Специјални предмети за официјални потреби
(2) Специјални предмети за приватни потреби
(3) Пропулсивно гориво за индустриски цели
(4) Декларација за поврат за мали производители

(Главен дел) Враќање на акциза

Главен дел - Единствен референтен број на запис: 1

Број на фактура:
Датум на фактура:
Износ на фактура:

Кај Вид на мал производител се кликува на кругчето пред (0) Мала независна пиварница

Основни податоци

Референтен број: 1591272457892
Ознака за резервна постапка:
Референтен број за резервна постапка:
Датум на поднесување: 04.06.2020
Коментари:
Назив на банка:
Банкарска сметка:
Вкупен износ на давачки:
Вкупен износ на давачки за враќање:
Вкупно количина:

Враќање на акциза

Вид на корисник за ослободување од акциза: (4) Декларација за поврат

Референтен број на имател на акцизен склад

Идентификациски број на трговец: МК1А00018В001
Назив: СЕМОС ДОО Скопје
Улица: БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ - ПИТУ
Број: 1
Град: АЕРОДРОМ
Поштенски код: 1000
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК

Вид на мал производител: (0) Мала независна пиварница (1) Мала винарница (2) Мала дестилерија

(Надлежен орган) Царинска испостава

Референтен број: МК009000
Централна Управа

Се пополнуваат податоци за банката и банкарската сметка на која ќе се врши поврат на акциза

Основни податоци

Референтен број: 1591272457892
Ознака за резервна постапка:
Референтен број за резервна постапка:
Датум на поднесување: 04.06.2020
Коментари:
Назив на банка:
Банкарска сметка:
Вкупен износ на давачки:
Вкупен износ на давачки за враќање:
Вкупно количина:

Враќање на акциза

Референтен број на имател на акцизен склад

Идентификациски број на трговец: МК1А00018В001
Назив: СЕМОС ДОО Скопје
Улица: БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ - ПИТУ
Број: 1
Град: АЕРОДРОМ
Поштенски код: 1000
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК


Вид на мал производител: (0) Мала независна пиварница (1) Мала винарница (2) Мала дестилерија

(Надлежен орган) Царинска испостава


Во делот (Главен дел) Враќање на акциза

Во Главен дел - Единствен референтен број на запис се внесуваат податоци за 12 декларации за плаќање акциза. Со плус се додаваат нови референтни броеви се до 12, и секој број да биде за одреден месец со податоци за конкретна декларација за плаќање на акциза за тој месец.

Се внесува износот на акцизни давачки, бројот на декларација (најдобра опција за точно внесување е со copy-paste), во паѓачките менија се одбира година и месец.



Податоците за акцизните декларации се пребаруваат во Пребарување на пораки за акцизи



ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТВО
чет., јун. 4, 2020	EXD15	чет., јун. 4, 2020	Се чека плаќање	МК4030995201560	Приказ на движење
сре., јун. 3, 2020	EXB15	сре., јун. 3, 2020	Финализирана	МК4030995201560	Приказ на движење
вт., јун. 2, 2020	EXD15	вт., јун. 2, 2020	Се чека плаќање	МК4030995201560	Приказ на движење
чет., мај. 28, 2020	EXB15	чет., мај. 28, 2020	Финализирана	МК4030995201560	Приказ на движење

Во паѓачкото мени се одбира EXD15



Со клик на пребарување се прикажуваат сите декларации за плаќање

» Пребарување на пораки за акцизи

Критериуми за пребарување

ЛРБ

ЕРБ/РБАД

Вид на порака EXD15

Декларација All

Насока --

Датум од

Датум до

Пребарување Избриши

Домен	Вид на порака	Датум	Идентификациски број на корисник	Даночен број	ЛРБ	ЕРБ/РБАД
EXCISE	EXD15	Thu Jun 04 11:37:44 CEST 2020	PeroSemos	MK4030995201560	1591261381411	20MKXD900000000347
EXCISE	EXD15	Tue Jun 02 09:48:35 CEST 2020	PeroSemos	MK4030995201560	1591081605474	20MKXD900000000339

Со клик на линкот кај бројот ЕРБ/РБАД се отвора конкретната декларација.

Во Историјат на движење со клик на 1 кај состојба Се чека плаќање се прикажуваат податоците за износот на акцизата

Движење Податоци

Идентификатор на порака 20E0000009846

Име/Презиме на подносител Petar Asoski

ЗАГЛАВИЕ

Локален референтен број 1591081605474

Ознака за резервна постапка 0

Датум на поднесување 02-06-2020

(НАДЛЕЖЕН ОРГАН) ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА

Референтен број на испостава за акцизи MK09000

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА АКЦИЗНИ ДАВАЧИ

Вид на акцизна декларација 8

Вид на мал производител 0

Шифра на категорија на национален производ A

Акцизен период - година 2020

Акцизен период - месец 04

Краен рок за поднесување 15-05-2020

Ознака за финално поднесување 1

ПРИНАЧ ОД АКЦИЗНА ДЕКЛАРАЦИЈА

Вид на исправа од акцизна декларација 1

Референца на инвентар на акцизен оглад MK1A000188001

Даночен број 4030995201560

СКЛАДИШТЕ ЗА ДЕКЛАРАЦИЈА НА АКЦИЗНИ ДАВАЧИ

Број на акцизен склад MK1A000188011

Ознака за декларација со количина нула 0

(ГЛАВЕН ДЕЛ) АКЦИЗНА ДЕКЛАРАЦИЈА

Единствен референтен број на главен дел на запис 1

Шифра на национален производ 8000810004757

Количина 500

(ГЛАВЕН ДЕЛ) АКЦИЗНА ДЕКЛАРАЦИЈА

Единствен референтен број на главен дел на запис 2

Шифра на национален производ 8000810004769

Количина 100

Историјат на движење

Внес	Вид на порака	Датум на поднесување	Идентификациски број на корисник	Состојба
1	EXD01	вт. јун. 2, 2020 10:21:44		Се чека плаќање
2	EXD01	вт. јун. 2, 2020 10:15:08		Пред прифаќање
3	EXD13	вт. јун. 2, 2020 10:14:53	PeroSemos	Во исчекување на прифаќање

По клик на 1 се отвора површината на која се прикажани податоците. За барањето за враќање се зема податокот за вкупниот износ на акцизата

» Декларација за печатење Печати

Печати

Идентификатор на пораката	20ED0000009863	
ЗАГЛАВИЕ	Референтен број на документ	20MKXD900000000339
	Локален референтен број	1591081605474
	Вкупен износ на акциза	10120
(НАДЛЕЖЕН ОРГАН) ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА	Референтен број на испостава за акцизи	MK009000
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА АКЦИЗНИ ДАВАЧКИ	Вид на акцизна декларација	Декларација за пуштање во промет од мали производители (8)
	Вид на мал производител	Мала независна пиварница (0)
	Шифра на категорија на национален производ	Алкохол и алкохолни пијалоци (A)
	Акцизен период - година	2020
	Акцизен период - месец	04
	Краен рок за поднесување	15-05-2020
ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ - ВКУПНО	Вид на давачка	акциза на пиво (X21)
	Износ на давачки	7590
	Ознака за акцизно одложување	Не (0)
	ознака за изземање	Не (0)
	Краен датум на плаќање	15-05-2020
ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ - ВКУПНО	Вид на давачка	дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар /по степен алкохол/ по литар (X23)
	Износ на давачки	2530
	Ознака за акцизно одложување	Не (0)
	ознака за изземање	Не (0)
	Краен датум на плаќање	15-05-2020
СКЛАДИШТЕ ЗА ДЕКЛАРАЦИЈА НА АКЦИЗНИ ДАВАЧКИ	Број на акцизен склад	MK1A00018B011
	Ознака за декларација со количина нула	Не (0)
(ГЛАВЕН ДЕЛ) АКЦИЗНА	Единствен референтен број на главен дел	1

Откако ќе се внесат податоци за сите декларации за 12 месеци во календарската година (кои мора да бидат со платена акциза, односно со статус финализирани), следен чекор е клик на Провери декларација, и по прикажаната порака дека е успешната проверката се одбира Поднесување на декларација

НАПОМЕНА: Сите декларации кои се поднесуваат во порталот за трговци мора да бидат електронски потпишани со дигитален сертификат.

Сите потребни измени се прават пред да се прифати декларацијата од царинскиот службеник.

Доколку во текот на работењето поради одредени причини не може да се заврши целосно декларацијата, може да се зачува како Нацрт (драфт) или како Примерок (Template). Нацртот може да се употреби само еднаш, додека Примерокот безброј пати со ажурирање на соодветни податоци.

Коментари

Зачувај како примерок
Зачувај како нацрт

Зачуваниот Нацрт или Примерок се пребарува во делот Акцизи со клик на Нацрт или на Примерок.

СОЦДАД : Мој СОЦДАД



- Дејства
- Транзит
- Увоз
- Извоз
- Акцизи
- Pre-Arrival
- Помош

Почетна страница

» Почетна страница

Дејства

Промена на активен
трговец

LRN

1590668489319

1590666566931

1589376312057

- е-АД
- Акцизна постапка
- Пребарување за акцизни декларации
- Пребарување на пораки за акцизи
- Годишна количина на враќање по корисник
- Нацрт
- Примерок
- Вчитување на документ
- Барање за консултација
- Пресметување на давачки

ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС И ДОКУМЕНТИ НА ДАТУМ
чет., мај. 28, 2020	EXB15	чет., мај. 2020
чет., мај. 28, 2020	EXB15	чет., мај. 2020
сре., мај. 13, 2020	EXB15	сре., мај. 13, 2020
сре., мај. 13, 2020		сре., мај. 13, 2020